

Услови за користење

Компанијата ИЗО СТАКЛО ДООЕЛ ПРИЛЕП обезбедува интернет услуги преку својата веб страница на доменот <https://eshop.izostaklo.com.mk>. Услугата се состои од обезбедување на сервисни информации, управување со содржини и вршење на финансиски трансакции.

Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на веб-сајтот <https://eshop.izostaklo.com.mk/>. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со Општи услови за користење и се согласувате да го користите веб <https://eshop.izostaklo.com.mk/>, во согласност со нив. Правото користење на веб-сајтот е лично право на корисникот, и не може во никој случај да пренесе на други физички или правни лица или било кој друг корисник овластен да потпишува други поединци или правни лица. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на ИЗО СТАКЛО ДООЕЛ ПРИЛЕП и се согласува дека компанијата ИЗО СТАКЛО ДООЕЛ ПРИЛЕП не одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет. Крајниот корисник се согласува и прифаќа дека пристапот до Интернет понекогаш може да биде прекинат, привремено недостапен или исклучен.

Компанија ИЗО СТАКЛО ДООЕЛ ПРИЛЕП го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на бизнисот, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт. Покрај тоа, компанијата ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП може да престане да испраќа информации, или може да го менува или да го прекине на било кој начин преносот на податоци. Со користење на веб-страната крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со Општите услови и употреба. Компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП на крајниот корисник му препорачува: Ако со условите за користење не се согласува, или ако корисникот е помлад од 14 години, Ве молиме да се воздржите од употреба на овој веб-сајт.

Компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откаже или модифицира било кој од наведените општи бизнис услови и употреба и / или Договор за доверливост.

Поради тоа, се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да го прочитаат информациските содржани во општите услови и употреба и Полиса за Приватност на податоци, за да бидете информирани за ваквите промени. Со континуирана употреба на

веб-страница се смета дека крајниот корисник се согласува и е запознат со новите изменети Општи услови за употреба и Договорот за доверливост. Крајниот корисник е одговорен за стекнување и одржување на сопствената компјутерска опрема, вклучувајќи го целиот софтвер и хардвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на Интернет и сите поврзани трошоци. Компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП не е одговорна за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на Интернет.

Овој сајт е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објават или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски, со навредливи, клеветнички пораки или материјал кој ја крши приватноста, што е вулгарен, неприличен или на друг начин непристоен во комуникацијата, кој ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин крши кој било друг пропис. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување, длабоко поврзување, или на друг начин модифицирање на овој веб-сајт без изречна писмена согласност на ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП, е СТРОГО ЗАБРАНЕТО!

Прекршување на општите услови и употреба можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и / или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуалната сопственост. Целата содржина на веб-сајтот <https://eshop.izostaklo.com.mk> е во согласност со македонските прописи. Крајните корисници не можат да ги изменат, објавуваат, пренесуваат, да учествуваат во трансферот или продажба, да создаваат изведени дела, или на било кој начин експлоатираат било која содржина, во целост или во дел. Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува авторските права и материјали само за нивна сопствена употреба. Крајниот корисник не смее на овој веб-сајт да поставува, објавува или на друг начин ги стави на располагање било какви материјали кој се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права. Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира од прекршување на авторски права, заштитен знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.

Одговорност на крајниот корисник се однесува и на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во

операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување, или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договорот, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција.

Во никој случај компанијата ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможнота да ја користите оваа веб-страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на веб-страница. Во прилог на горенаведените барања, компанијата ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП нема да биде одговорна, без оглед на причината или траењето, за грешки, неточности, или други дефекти, заради одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник, како и за какви било штета или загуби кои произлегуваат од тоа. Компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП го задржува правото да модифицира, адаптира, да врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна. Крајниот корисник признава дека е запознат со тоа дека сите дискусии, коментари, приватни пораки, ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП, а со тоа и вработените во компанијата може да јги следат, т.е ја следат комуникацијата на крајните корисници без нивно знаење или експлицитна дозвола. Крајниот корисник се согласува да ја обештети, и нема да ја смета одговорна компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП за сите барања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи и правни трошоци, кои можат да произлезат од евентуално предизвикана штета од користењето на веб-страната на крајниот корисник. Компанија ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП може да го прекине деловниот однос со било кој од неговите крајни корисници во секое време. Компанијата ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник. На крајниот корисник лежи одговорноста да ја оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини достапни преку веб-сајтот <https://eshop.izostaklo.com.mk>. Седиштето на компанијата ИЗО СТАКЛО ДОО ПРИЛЕП е во Прилеп, Р.Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на вебсајтот (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) се под јурисдикција на